



**ТАРИФА
НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ**

1. СОДРЖИНА		
1	ОПШТИ УСЛОВИ	2
2	БАНКАРСКИ СМЕТКИ	3
3	ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА	5
4	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	6
5	ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО - ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	8
6	ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО	10
7	ТРАНСАКЦИИ СО ЧЕКОВИ	11
8	БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ	12
9	ДОКУМЕНТИРАНИ АКРЕДИТИВИ	14
10	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	15
11	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА	17
12	МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ	19
13	МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ	20
14	ДЕПОЗИТНИ РАБОТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	20
15	ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	20
16	ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ	20
17	ДРУГИ УСЛУГИ	21
18	ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ	22

1. ОПШТИ УСЛОВИ	
1.1	Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување на надоместоците и провизиите за услугите, стапките на провизијата и висината на надоместоците, како и начинот и роковите на пресметувањето и наплатата на провизијата и надоместокот.
1.2	Надоместоците за услугите Банката ги пресметува на клиенти - физички и правни лица, резиденти и нерезиденти за кои ги врши тие услуги. Воедно, договорите за извршување банкарски работи задолжително треба да ги содржат и одредбите за надоместите.
1.3	Во категоријата правни лица, опфатени со одлуката за тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, влегуваат резиденти и нерезиденти правни лица освен ако не е децидно нагласено.
1.4	Во категоријата физички лица, опфатени со одлуката за тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, влегуваат резиденти и нерезиденти физички лица освен ако не е децидно нагласено.
1.5	РЕЗИДЕНТ – физичко лице е лице кое има пријавено постојано место на живеење во РМ или привремено престојува во РМ врз основа на важечка виза на престој, односно работна виза во траење од најмалку 6 месеци. Сите други лица се сметаат за НЕРЕЗИДЕНТИ. Воедно, лице со патна исправа на РМ во која е содржана странска адреса на живеење има статус на НЕРЕЗИДЕНТ.
1.6	РЕЗИДЕНТ – правно лице се трговски друштва, трговци поединци и други правни лица со седиште во РМ и нивни претставништва во странство. НЕРЕЗИДЕНТИ се сите други правни лица кои не се дефинирани како резиденти.
1.7	За работи кои не се предвидени во оваа тарифа, Банката може да ја утврди висината на надоместокот со договор помеѓу Банката и клиентот.
1.8	За одредени работи Банката може да договара надоместоци во вид на паушали.

1.9	Покрај надоместоците, корисникот е должен да плати ДДВ секогаш кога е потребно тие да бидат платени, согласно законските прописи.	
1.10	При купопродажба на странски ефективни средства за наплата по одредена тарифна ставка се применува среден курс на индикативна курсна листа на НБРМ на денот на склучувањето на трансакцијата.	
1.11	Надоместоците за работи со странство, предвидени во оваа тарифа, а кои се вршат преку други деловни банки, согласно поодделно склучени спогодби, се наплатуваат според тарифите на тие банки.	
1.12	За услугите во девизното работење, кои Банката ги врши за корисниците - резиденти, пресметувањето на надоместок се врши во денари по среден курс на НБРМ за соодветната валута, кој важи на денот на пресметувањето.	
1.13	За услугите кои Банката ги извршува во делот на платниот промет во земјата и странство, надоместоците ќе бидат пресметувани дневно од корисниците за секоја извршена трансакција, со задолжување на трансакциската сметка на корисникот.	
1.14	Во случај корисникот на услугите од кои било причини да не ја искористи услугата делумно или во целост, наплатената провизија не се враќа, освен за услугите содржани во т.15 од оваа тарифа.	
1.15	Покрај надоместоците предвидени со оваа тарифа, Банката наплатува и стварни трошоци (ПТТ трошоци, даноци, трошоци на другите банки, трошоци на воспоставување хипотека и залог, судски трошоци и др.стварни трошоци.)	
2.	БАНКАРСКИ СМЕТКИ	
2.1	ОТВОРАЊЕ СМЕТКА	
2.1.1	Денарска сметка	
2.1.1.1	Физички лица	
2.1.1.1.1	<i>Физички лица – редовен ЕРИС</i>	без надомест
2.1.1.1.2	<i>Физички лица – итен ЕРИС</i>	150,00 мкд
2.1.1.2	Правни лица	
2.1.1.2.1	<i>Правни лица – редовен ЕРИС</i>	без надомест
2.1.1.2.2	<i>Правни лица – итен ЕРИС</i>	180,00 мкд
2.1.1.3	на барање на Банката за отплата на кредит	без надомест
2.1.2	Девизна сметка	
2.1.2.1	<i>Физички лица</i>	без надомест
2.1.2.2	<i>Нерезидент физичко лице</i>	600,00 мкд
2.1.2.3	<i>Правни лица</i>	без надомест
2.1.2.4	<i>Разгледување документација за отворање сметка на нерезидент правно лице</i>	900,00 мкд
2.1.2.5	<i>Нерезидент правно лице</i>	900,00 мкд
2.2.	ВОДЕЊЕ СМЕТКА	
2.2.1	ДЕНАРСКА СМЕТКА	
2.2.1.1	Физички лица	
2.2.1.1.1	месечен надомест за долговен промет до 10.000,00 мкд	без надомест
2.2.1.1.2	месечен надомест за долговен промет од 10.001,00 мкд до 50.000 мкд	35,00 мкд

2.2.1.1.3	месечен надомест за долговен промет над 50.001,00 мкд	40,00 мкд
2.2.1.1.4	Водење денарска сметка на нерезиденти физички лица поради неажурирана документација	500,00 мкд месечно
2.2.1.1.5	Водење денарска сметка на неактивен корисник (две години без промет и максимум салдо 300 МКД, без вклучување на трансакциите иницирани од банка) (за резиденти и нерезиденти)	50,00 мкд месечно
2.2.1.2	Правни лица	
2.2.1.2.1	месечен надомест за долговен промет до 500.000,00 мкд	250,00 мкд
2.2.1.2.2	месечен надомест за долговен промет од 500.001,00 мкд до 2.000.000,00 мкд	600,00 мкд
2.2.1.2.3	месечен надомест за долговен промет над 2.000.001,00 мкд	800,00 мкд
2.2.1.2.4	Водење денарска сметка на нерезиденти правни лица кои имаат блокирана сметка поради неактивност повеќе од две години или неажурирана документација	1.200,00 ден. месечно
2.2.1.2.5	Водење на денарска сметка на нерезиденти	600,00 мкд месечно
2.2.2	ДЕВИЗНА СМЕТКА	
2.2.2.1	Физички лица	
2.2.2.1.1	Водење девизна сметка на нерезиденти физички лица поради неажурирана документација	500,00 мкд месечно
2.2.2.1.2	Физички лица нерезиденти	60,00 мкд месечно
2.2.2.2	Правни лица	

2.2.2.1	Водење девизна сметка на нерезиденти правни лица кои имаат блокирана сметка поради неактивност повеќе од две години или неажурирана документација	1.200,00 мкд. Месечно
2.2.2.2	Одржување на сметка на резиденти	50,00 мкд месечно
2.2.2.3	Одржување на сметка на нерезиденти	500,00 мкд месечно
2.3.	ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКА	
2.3.1	ДЕНАРСКА СМЕТКА	
2.3.1.1	<i>Физички лица</i>	200,00 мкд
2.3.1.2	<i>Правни лица – по барање на клиент</i>	1.000,00 мкд
2.3.1.3*	<i>Правни лица – по известување од Централен регистар на РМ</i>	1.000,00 мкд
2.3.1.4	<i>Правни лица – по одлука од Суд</i>	без надомест
2.3.1.5	<i>Денарска сметка – во согласност со законските одредби (без направени трансакции во период од 2 години)</i>	без надомест
*Доколку состојбата на сметката е помала од предвидениот износ утврден во Тарифата, Банката наплаќа провизија во износ од постојниот на сметката.		
2.3.2	ДЕВИЗНА СМЕТКА	
2.3.2.1	<i>Физички лица</i>	200,00 мкд
2.3.2.2	<i>Нерезиденти физички лица</i>	600,00 мкд
2.3.2.3	<i>Правни лица</i>	1.000,00 мкд
2.3.2.4	<i>Нерезиденти правни лица</i>	1.500,00 мкд
3.	ТРАНСАКЦИИ ВО ЕФЕКТИВА	
3.1.	ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА ВО МКД	
3.1.1	<i>Физички лица</i>	
3.1.1.1	Уплата на сопствена сметка	без надомест
3.1.1.2	Исплата од сопствена сметка	без надомест
3.1.1.3	Исплата од сопствена сметка - нерезиденти	0,50% мин. 150,00 мкд
3.1.2	<i>Правни лица</i>	
3.1.2.1	Уплата на сопствена сметка	без надомест
3.1.2.2	Уплата на сопствена сметка по 12 часот	0,06% мин. 20,00 мкд
3.1.2.3	Исплата од сопствена сметка	0,35% мин. 50,00мкд

3.1.2.4	Исплата од сопствена сметка - нерезиденти	0,50% мин. 300,00мкд
3.2.	ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА ВО СТРАНСКА ВАЛУТА	
3.2.1	Физички лица	
3.2.1.1	Уплата на сопствена сметка нерезиденти физички лица	0,15% мин 50,00 мкд
3.2.1.2	Исплата на девизи на нерезиденти физички лица	0,30% мин 300,00 мкд
3.2.1.3	Исплата на депониран прилив над 5 дена и приливи за пензии	без надомест
3.2.1.4	Исплата на депониран девизен прилив одлежан помалку од 5 дена	0,20% мин 150,00 мкд
3.2.2	Правни лица	
3.2.2.1	Уплата на сопствена сметка	0,35% мин. 600,00 мкд
3.2.2.2	Исплата од сопствена сметка резиденти	0,40% мин. 600,00 мкд
3.2.2.3	Исплата на девизи нерезиденти правни лица	0,50% мин. 600,00 мкд
3.3.	ДРУГИ ТРАНСАКЦИИ СО ЕФЕКТИВА	
3.3.1	Замена на ковани пари	20% по среден курс
3.3.2	Замена на оштетени банкноти	10% по среден курс
3.3.3	Преземање ефективни странски пари од овластени менувачи со кои е склучен договор	По договор
3.4.	КУПОПРОДАЖБА НА СТРАНСКА ЕФЕКТИВА	
3.4.1	Купопродажба на странска ефектива	без надомест
3.5.	ПРОДАЖБА НА ЕФЕКТИВА НА ДРУГА БАНКА	
3.5.1	Продажба на ефектива во мкд на друга банка	0,08%
4.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	
4.1.	БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ	
4.1.1	Интерни плаќања	
4.1.1.1	во корист на Банката	
4.1.1.1.1	физички лица	без надомест
4.1.1.1.2	правни лица резиденти	без надомест
4.1.1.2	во корист на друг клиент на Банката	
4.1.1.2.1	интерни плаќања во корист на друг клиент на Банката на физички лица	20,00 мкд
4.1.1.2.3	правни лица резиденти	20,00 мкд
4.1.1.3	Безготовински пренос на плата од сметка на правно лице во Банката на сметка на физичко лице во Банката	без надомест
4.1.2	Меѓубанкарски плаќања	
	кон КИБС	
4.1.2.1	Физички лица	0,02% мин.30,00 мкд макс. 35,00 мкд
4.1.2.2	Правни лица резиденти	0,025% мин.35,00 мкд макс. 50,00 мкд
	кон МИПС	
4.1.2.3	Физички лица	180,00 мкд
4.1.2.4	Правни лица резиденти	230,00 мкд

4.1.3	Интерни и меѓубанкарски плаќања од правни лица нерезиденти	
4.1.3.1	во корист на Банката	без надомест
4.1.3.2	во корист на друг клиент на Банката	0.29% мин.150.00 мќд, макс. 2000.00 мќд
4.1.3.3	кон КИБС	0.29% мин.200.00 мќд, макс. 2900.00 мќд
4.1.3.4	кон МИПС	0.29% мин.250.00 мќд, макс. 6000.00 мќд
4.1.4	Меѓубанкарски приливи	
4.1.4.1	физички лица нерезиденти	0,12% мин. 50,00 мќд, макс.6.000,00 мќд
4.1.4.2	правни лица нерезиденти	0,2% мин. 600,00 мќд макс. 10.000,00 мќд
4.1.4.3	физички и правни лица - резиденти	без надомест
4.2.	ДРУГИ УСЛУГИ ВО ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	
4.2.1	Извршување судски одлуки, извршни решенија, оставински решенија и др. налози за наплата на побарувања	
4.2.1.1	физички лица	1000,00 мќд
4.2.1.2	правни лица	1200,00 мќд
4.2.2	Изработка на каматен лист при извршување судски одлуки, извршни решенија, оставински решенија и др. налози за наплата на побарувања (физички и правни лица)	50,00 мќд по каматен лист
4.2.3	Блокада на денарска трансакциска сметка	300,00 мќд
4.2.4	Деблокада на денарска трансакциска сметка	300,00 мќд
4.2.5	Измена на блокада	200,00 мќд
4.2.6	Делумно извршување на средства од блокирана сметка	500.00 мќд
4.2.7	Извршување на задолжница	1000.00 мќд
4.2.8	Поднесување на задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот, подносител на задолжницата)	300.00 мќд
4.2.9	Повлекување на задолжница од страна на доверител (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)	100.00 мќд
4.2.10	Траен налог – за режиски трошоци од сметки на физички лица кон сметки на правни лица со кои Банката има склучено посебен договор	без надомест
4.2.11	Траен налог – пренос во рамки на свои сметки во Силк Роуд Банка АД Скопје	без надомест

4.2.12	Траен налог – пренос на сметки на Силк Роуд Банка АД (рата за кредит, обврски по картички)	без надомест
4.2.13	Траен налог – пренос на сметки на клиенти во Силк Роуд Банка АД (интерен)	5.00 мкд
4.2.14	Траен налог - пренос на сметки во други банки (екстерен)	10.00 мкд
4.2.15	Издавање преписи на дневни изводи, извод по барање за состојба во тек на денот	20,00 мкд
4.2.16	Доставување податоци за клиент на барање на извршител	500,00 мкд + ДДВ
4.2.17	Доставување податоци за клиент на барање на нотар	500,00 мкд + ДДВ
4.2.18	Периодични извештаи за УЈП	150,00 мкд
4.2.19	Препис на документи од архива од претходни години (во хартиена и во електронска форма)	100,00 мкд од документ(страна) мин.600,00 мкд макс. 6.000,00 мкд
4.2.20	Издавање дневни изводи	
	- во фах	1.000,00 мкд годишно (со вклучен ДДВ)
	- на шалтер	без надомест
	- по факс	10,00 мкд по лист
	е-пошта	за физички лица – без надомест за правни лица – 70,00 мкд
	Преку СВИФТ МТ940 за нерезиденти	1200,00 мкд месечно
4.2.21	Издавање дупликат картичка	100,00 мкд
4.2.22	Издавање платни инструменти (кочан)	без надомест
4.2.23	Пресметка на камата по барање на клиент	100,00 мкд + ДДВ по каматен лист по еден главен долг
4.2.24	Повлекување налог од КИБС	100,00 мкд
4.3.	Физички лица кои немаат сметка во Банката	
4.3.1	Уплата од граѓани на сметки на Банката или на сметки на клиенти за подмирување обврски во Банката	без надомест
4.3.2	Уплата од граѓани на трансакциски сметки на клиенти на Банката	По налог 50,00 ден.
4.3.3	Уплата од граѓани на трансакциски сметки во други банки преку КИБС	0,5% мин. 50,00 мкд
4.3.4	Уплата од граѓани на трансакциски сметки во други банки преку МИПС	0.5% мин. 250,00 мкд

4.4	СМС УСЛУГА	
4.4.1.	Надомест за користење на СМС услуга	40,00 мкд месечно
5.	ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО – ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	
5.1.	ФИЗИЧКИ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ	
5.1.1	Интерни плаќања	без надомест
5.1.2	Плаќања кон КИБС	0,015% мин.7,00 мкд макс.12,00 мкд
5.1.3	Плаќања кон МИПС	80,00 мкд
5.1.4	Пристап кон активно е-банкарство и мобилно банкарство (еднократно)	500,00 мкд
5.1.5	Реиздавање на КИБС дигитален сертификат поради губење	500,00 мкд + ДДВ
5.1.6	Деблокирање на лозинка	без надомест
5.2.	ПРАВНИ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ	
5.2.1	Интерни плаќања	без надомест
5.2.2	Плаќања кон КИБС	0,017% мин. 13,00 мкд – макс.18,00 мкд
5.2.3	Плаќања кон МИПС	100,00 мкд
5.2.4	Пристап кон активно е-банкарство (годишно)	500,00 мкд годишно
5.2.4.1	Пристап кон активно е-банкарство и мобилно банкарство за правни лица чии вработени платата ја примаат преку Силк Роуд Банка АД Скопје	Без надомест за првата година
5.2.5	Реиздавање на КИБС дигитален сертификат поради губење	500,00 мкд + ДДВ
5.2.6	Деблокирање на лозинка	без надомест
5.3.	ПРАВНИ ЛИЦА – РЕЗИДЕНТИ (ПП 53 – ПЛАТИ)	
5.3.1	Интерни плаќања	без надомест
5.3.2	Плаќања кон КИБС	12,00 МКД по трансакција
5.3.3	Плаќања кон МИПС	60,00 МКД по трансакција
5.4	ПРАВНИ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТИ	
5.4.1	Интерни плаќања	0.2% мин. 80.00 мкд, макс. 1500.00
5.4.2	Плаќања кон КИБС	0,2% мин. 120.00 мкд макс. 2000.00 мкд
5.4.3	Плаќања кон МИПС	0.02% мин. 200,00 мкд, макс. 5000.00 мкд
5.4.4	Пристап кон е-банкарство (годишно)	500,00 мкд годишно

5.4.4.1	Пристап кон активно е-банкарство и мобилно банкарство за правни лица чии вработени платата ја примаат преку Силк Роуд Банка АД Скопје	Без надомест за првата година
5.4.5	Реиздавање на КИБС дигитален сертификат поради губење	500,00 мкд + ДДВ
5.4.6	Деблокирање на лозинка	без надомест
5.5	КИБС ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ (за физички и правни лица)	
5.5.1	Прво издавање на Верба К2	
5.5.1.1	1 година	1.810,00 мкд
5.5.1.2	2 година	2.430,00 мкд
5.5.1.3	3 година	3.020,00 мкд
5.5.2	Прво издавање на Верба Про2	
5.5.2.1	1 година	2.150,00 мкд
5.5.2.2	2 година	3.030,00 мкд
5.5.2.3	3 година	3.840,00 мкд
5.5.3	Следно издавање на Верба К2 (обнова)	
5.5.3.1	1 година	790,00 мкд
5.5.3.2	2 година	1.420,00 мкд
5.5.3.3	3 година	2.010,00 мкд
5.5.4	Следно издавање на Верба Про2 (обнова)	
5.5.4.1	1 година	1.090,00 мкд
5.5.4.2	2 година	1.970,00 мкд
5.5.4.3	3 година	2.780,00 мкд
5.5.5	Деблокирање на КИБС дигитален сертификат	300,00 мкд
5.5.6	Поништување на КИБС дигитален сертификат	500 мкд
5.5.7	Генерирање на нов ЛИБ во случај на губење, укинување на овластувањето, неовластени пристапи и сл.	200 мкд
6.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО	
6.1.	ФИЗИЧКИ ЛИЦА	
6.1.1	Наплати – лоро дознаки	

6.1.1.1	Наплати лоро дознаки резиденти физички лица	0,1% мин. 190,00 мкд макс. 10.000,00 мкд
6.1.1.2	Лоро наплати за нерезиденти физички лица	0,5% мин. 600,00 мкд макс. 15.000,00 мкд
6.1.2	Плаќања – ностро дознаки	
6.1.2.1	во странство	0,3% мин. 700.00 мкд, макс. 15.000.00 мкд
6.1.2.1.1	во земјата	0,3% мин. 600.00 мкд, макс. 15.000.00 мкд
6.1.2.2	на клиенти на Банката	без надомест
6.2.	ПРАВНИ ЛИЦА	
6.2.1	Наплати – лоро дознаки	
6.2.1.1	Лоро наплати за резиденти правни лица	0,1%, мин мкд 600,00 макс.мкд 15.000,00
6.2.1.2	Лоро наплати за нерезиденти правни лица	0,5%, мин мкд 600,00 макс.мкд 20.000,00
6.2.2	Плаќања – ностро дознаки	
6.2.2.1	во странство	0,3%, мин. 1.000,00 мкд, макс. 30.000.00
6.2.2.1.1	во земјата	0,3%, мин. 900,00 мкд, макс. 30.000.00
6.3.	ДОКУМЕНТИРАНИ ИНКАСО	
6.3.1	Лоро инкасо	
6.3.1.1	преглед и испраќање на документи на наплата	0,3% мин. 1.000,00 мкд
6.3.1.2	Трошок за брза пошта при испраќање документи во странство	Стварна вредност + ДДВ
6.3.2	Ностро инкасо	
6.3.2.1	нотификација со плаќање веднаш	0,2% мин. 600,00 мкд
6.3.2.2	нотификација со одложено плаќање	0,3% мин. 1.000,00 мкд +СВИФТ трошок – 300,00 мкд
6.4.	ДРУГИ УСЛУГИ ВО ПП ВО СТРАНСТВО	
6.4.1	Трошок што странските банки го наплатуваат при извршување ностро дознаки поради ненаведување на ИБАН број	900,00 мкд
6.4.2	Конверзија (само кај нерезиденти)	0,5% по среден курс мин. мкд. 100.00
6.4.3	Салдирање на девизна книшка	Без надомест
6.4.4	Измена на услови по дознака	Мкд 500,00 +СВИФТ трошок – 500,00 мкд
6.4.5	За сите СВИФТ трансакции кон други домашни банки	Мкд 100,00 СВИФТ трошок

6.4.6	Извештај за УЈП – на месечна основа*	МКД 150,00 по денарска/девизна сметка, максимум МКД 300,00 по извештај	
6.4.7	Трошок што странските банки го наплатуваат при извршување на ностро дознаки со опција “OUR” во странство	0,10% мин. 1.200,00 мкд. Макс. 5.000,00 мкд	однапред
6.4.7.1	Трошок што странските банки го наплатуваат при извршување на ностро дознаки со опција “OUR” во земјата	0,10% мин. 1.100,00 мкд. Макс. 5.000,00 мкд	однапред
7.	ТРАНСАКЦИИ СО ЧЕКОВИ		
7.1.	ИНКАСО НА ЧЕКОВИ		
7.1.1	Чек на правно лице пратен на инкасо	0,5% од денарска противвредност на чекот по среден курс мин. 2.000,00 мкд	
7.1.2	Чек на инкасо на физички лица	0,5% однапред од ден.противвред. по среден курс од вредноста на чекот мин. 500,00 мкд	
8.0	БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ – MONEY GRAM*		
8.0.1.		Од	До
		€0,01	€50,00
		€50,01	€150,00
		€150,01	€300,00
		€300,01	€450,00
		€450,01	€600,00
		€600,01	€750,00
		€750,01	€900,00
		€900,01	€1.300,00
		€1.300,01	€1.900,00
8.0.2.		Од	До
		€0,01	€100,00
		€100,01	€200,00
		€200,01	€300,00
		€300,01	€2.500,00
			Провизија
			€6,90
			€13,00
			€15,00
			€20,00
			€30,00
			€40,00
			€45,00
			€60,00
			€90,00
			€115,00
* Уплатите врз основа на брз трансфер на пари од РМ не можат да надминат износ од 2.500 евра месечно по поединечно физичко лице, а исплатите врз основа на брз трансфер на пари во РМ не можат да надминат износ од 5.000 евра дневно по поединечно физичко лице			
**Провизијата за услугата брз трансфер на пари се наплатува <u>исклучиво во МКД</u>			
*** Провизиите од точка 8.0.2. се важечки од 01.11.2018 година и истите се однесуваат исклучиво само за територијата на град Скопје и се валидни само при праќање во следните држави: Србија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија, Романија и Бугарија.			
8.	БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ		
8.1.	НОСТРО ГАРАНЦИИ И СБА, ОТКРИЕНИ ОД БАНКАТА		
8.1.1	Издавање неконфирмирана гаранција и СБА со денарско или девизно покритие	0,3% тромесечно мин. 2.000,00 мкд + СВИФТ трошок -700,00 мкд	
8.1.2	Издавање неконфирмирана гаранција врз основа на контрагаранција од странска банка	0,6% тромесечно мин.2.500,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд	
8.1.3	Издавање неконфирмирана гаранција со гаранција од домашна банка	0,6% тромесечно мин. 2.500,00 мкд + СВИФТ трошок-700,00 мкд	

8.1.4	Издавање неконфирмирана гаранција и СБА	
8.1.4.1	со хипотека	1,0% тромесечно мин. 2.500,00 мкд + СВИФТ трошок-700,00 мкд
8.1.4.2	други инструменти на обезбедување /меница, бариран чек и сл./	1,5% тромесечно мин. 3.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд
8.1.5	Издавање конфирмирана гаранција и СБА	
8.1.5.1	со денарско или девизно покритие	0,6% тромесечно мин. 3.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд
8.1.5.2	со хипотека	1,3% тромесечно мин. 5.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд
8.1.5.3	со други инструменти на обезбедување /меница, бариран чек и сл./	1,8% тромесечно мин. 7.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд
8.1.6	Измена на условите на гаранцијата и СБА	1.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 500,00 мкд
8.1.7	Преглед на документи по гаранција и СБА	0,3% од вредноста на документите мин. 2.500,00 мкд
8.2.	ЛОРО ГАРАНЦИИ И СБА, ПРИМЕНИ ОД ДРУГИ БАНКИ	
8.2.1	Нотификација без наша обврска	0,1% мин. 2.000,00 мкд макс. 30.000,00 мкд
8.2.2.	Измена на условите	1.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 500,00 мкд
8.2.3	Активирање на гаранција	3.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 500,00 мкд
8.2.4	Пренос на лоро гаранција на друга домашна банка	0,1% мин. 2.000,00 мкд макс. 30.000,00 мкд
<p>Провизијата се наплатува тромесечно однапред. Провизијата за последното тромесечје се пресметува и наплатува месечно. Доколку рокот на важење во последното тромесечје паѓа до петтиот календарски ден од месецот, не се наплатува провизија за тој месец. Доколку рокот паѓа од шестиот ден натаму, се наплатува провизија за целиот месец. Во случај гаранцијата да не биде прифатена од корисникот и се врати како неважечка, не се врши враќање на провизијата.</p>		
ДЕНАРСКИ ГАРАНЦИИ		
8.3.	Издавање чинидбена гаранција за учество на тендер	
8.3.1	со паричен депозит и со банкарска гаранција	0,2% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.3.2	со друго обезбедување (хипотека, меница, бариран чек, гаранција од компанија и др.)	0,3% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.4.	Издавање на други чинидбени гаранции	

8.4.1	со паричен депозит и со банкарска гаранција	0,2% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.4.2	со хипотека	0,3% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.4.3	со друго обезбедување (меница, бариран чек, гаранција од компанија и др.)	0,35% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.5.	Издавање на платежна и авансна гаранција	
8.5.1	со паричен депозит и со банкарска гаранција	0,2% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.5.2	со хипотека	0,35% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.5.3	со друго обезбедување (меница, бариран чек, гаранција од компанија и сл.)	0,4% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.6.	Царинска гаранција	
8.6.1	со паричен депозит и банкарска гаранција	0,2% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.6.2	со хипотека	0,3% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.6.3	со друго обезбедување (меница, бариран чек, гаранција од компанија и сл.)	0,35% месечно, однапред мин. 2.500,00 мкд
8.7.	Измена на услови на гаранции освен за промена на рокот	
		1.250,00 мкд

За царинските гаранции се пресметува провизија за време на рокот во кој може да почне царинската постапка и за +3 месеци, односно до крајниот рок на наплата на гаранцијата.

Доколку Банката издаде нова царинска гаранција со која се гарантира и за обврските по старата гаранција, во тој случај не се допресметува провизија за старата гаранција за периодот кој следи по тој датум (период за кој би се пресметувала провизија доколку не се издаде нова царинска гаранција). Провизијата се наплатува однапред за три месеци, за гаранции одобрени со рок подолг од три месеци. Минималниот износ на провизијата за гаранции од 2.500 МКД се наплатува еднократно и се однесува за цело времетраење на гаранцијата.

Рок на важење на гаранција кој навлегува во наредниот месец, а за кој не се наплатува провизија е 5 дена.

9.	ДОКУМЕНТИРАНИ АКРЕДИТИВИ	
9.1.	НОСТРО АКРЕДИТИВИ, ИЗДАДЕНИ ОД БАНКАТА	
9.1.1	Отворање неконфирмиран акредитив со денарско или девизно покритие	0,3% тромесечно мин. 1000,00 мкд +СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.1.2	Отворање неконфирмиран акредитив со банкарска гаранција	0,6% тромесечно мин. 1.000,00 мкд +СВИФТ трошок – 700,00 мкд

9.1.3	Отворање неконфирмиран акредитив со хипотека	1% тромесечно мин. 1.500,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.1.4	Отворање неконфирмиран акредитив со други инструменти на обезбедување /меница, бариран чек и сл./	1,2% тромесечно мин. 2.000,00 мкд +СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.1.5	Отворање конфирмиран акредитив со денарско или девизно покритие	0,6% тромесечно мин. 1.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.1.6	Отворање конфирмиран акредитив со банкарска гаранција	1,0% тромесечно мин. 1.500,00 мкд +СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.1.7	Отворање конфирмиран акредитив со хипотека	1,4% тромесечно мин. 2.000,00 мкд +СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.1.8	Отворање конфирмирани акредитиви со други инструменти на обезбедување /меница, бариран чек и сл./	1,8% тромесечно мин. 2.500,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.1.9	Измена на акредитивните услови	500,00 мкд +СВИФТ трошок – 500,00 мкд
9.1.10	Провизија за водење евиденција по акредитив со одложено плаќање над 90 дена.	50% од редовна провизија при отворање за секое наредно тромесечје
9.1.11	Изготвување Драфт за акредитив / гаранција однапред (во услови на реализација се одбива од износот на провизија)	1.000,00 МКД
9.2.	ЛОРО АКРЕДИТИВИ, ОТВОРЕНИ ВО СИЛК РОУД БАНКА ОД ДРУГИ БАНКИ	
9.2.1	Нотификација без наша обврска	0,1% мин. 1.000,00 мкд – макс. 30.000,00 мкд
9.2.2	Нотификација со наша обврска	1% мин. 5.000,00 мкд – макс. 50.000,00 мкд
9.2.3	Пренос на акредитив на втор корисник без наша обврска	0,3% мин. 1.000,00 мкд – макс. 30.000,00 мкд + СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.2.4	Пренос на акредитив на втор корисник со наша обврска	1% мин. 5.000,00 мкд – макс. 50.000,00 мкд +СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.2.5	Пренос на акредитив на друга домашна банка	0,2 % мин. 2.000,00 мкд – макс. 30.000,00 мкд +СВИФТ трошок – 700,00 мкд
9.2.6	Наплата на прилив по лоро акредитив (согласно редовната тарифа за девизни приливи од странство)	0,09%, мин. 600,00 мкд – макс. 10.000,00 мкд
9.2.7	Преглед на документи	0,2% од вредноста на документите мин.1.500,00 мкд – макс. 50.000,00 мкд
9.2.8	Измена на акредитивни услови	500,00 мкд + СВИФТ трошок - 500,00 мкд
9.2.9	Трошок за брза пошта при испраќање документи во странство	Стварна вредност + ДДВ

Провизијата се наплатува тромесечно однапред. Провизијата за последното тромесечје се пресметува и наплатува месечно.

Доколку рокот на важење во последното тромесечје паѓа до петтиот календарски ден од месецот, не се наплатува провизија за тој месец.

Доколку рокот паѓа од шестиот ден натаму, се наплатува провизија за целиот месец.

Целата провизија се наплатува однапред, ако акредитивот од кои било причини не се искористи во целост, провизијата не се враќа.

Доколку акредитивот се отвора итно, провизијата се регулира и наплаќа согласно договор

10. КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА		
10.1. НАДОМЕСТ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА БАРАЊЕ (МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ)		
10.1.1	Ненаменски потрошувачки кредити*	400,00 мкд еднократно
10.1.2	Наменски потрошувачки кредити*	
10.1.3	Станбени и хипотекарни кредити	
10.1.4	Рамковни револвинг кредити (провизија по конкретен кредит)	
10.1.5	Автомобилски кредити*	
10.1.6	Субвенциониран станбен кредит	
10.1.7	Банкарска гаранција на физичко лице	
Надомест за разгледување и обработка на барање – Манипулативни трошоци нема да се наплатуваат за сите производи од групата на автомобилски и потрошувачки кредити кои ќе се продаваат преку алтернативните продажни канали на Банката.		
10.2. ПРОВИЗИЈА ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА КРЕДИТ		
10.2.1	Ненаменски потрошувачки кредити	2%
10.2.2	Наменски потрошувачки кредити	од 1,00% до 2,00% еднократно од одобриениот износ
10.2.3	Станбени и хипотекарни кредити	
10.2.4	Рамковни револвинг кредити (провизија по конкретен кредит)	
10.2.5	Автомобилски кредити	
10.2.6	Субвенциониран станбен кредит	1%
10.2.7	Банкарска гаранција на физичко лице	2,00% еднократно сметано од одобриениот износ, минимум 2.500,00 МКД
10.2.8	Реструктурирање на кредити	без надомест
10.3. ПРОВИЗИЈА ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ		
10.3.1	Ненаменски потрошувачки кредити	0% на износот кој предвремено се отплатува

10.3.2	Наменски потрошувачки кредити	0% на износот кој предвремено се отплатува
10.3.3	Потрошувачки хипотекарни кредити	0% на износот кој предвремено се отплатува, доколку отплатата е со сопствени средства
		3% на износот кој предвремено се отплатува, доколку кредитот се рефинансира со кредит од друга банка
10.3.4.	Станбени кредити	<p>За приматели на плата (станбени кредити во ЕУР и МКД) и неприматели на плата (станбени кредити во МКД)</p> <ul style="list-style-type: none"> • За првите три години: <ul style="list-style-type: none"> -3% доколку отплатата е со сопствени средства, -5% доколку кредитот се рефинансира со кредит од друга банка • За останатиот период: <ul style="list-style-type: none"> -0% доколку отплатата е со сопствени средства, -5% доколку кредитот се рефинансира со кредит од друга банка
		<p>За неприматели на плата (станбени кредити во ЕУР)</p> <ul style="list-style-type: none"> -0% доколку кредитот е отплатен со сопствени средства, -3% доколку кредитот е рефинансиран од друга банка
10.3.5	Рамковни револвинг кредити	3% на износот кој предвремено се отплатува
10.3.6	Автомобилски кредити	0% на износот кој предвремено се отплатува
10.3.7	Субвенциониран станбен кредит	-0% доколку кредитот се исплатува од сопствени средства, -3% на износот кој предвремено се отплатува
10.4.	ДРУГИ ПРОВИЗИИ	
10.4.1	Изработка на амортизационен план по барање на странка	200,00 мкд по амортизационен план
10.4.2	Потврда за долг по кредитна изложеност (кредит, кредитна картичка или дозволено пречекорување)	400,00 мкд
10.4.3	Согласност за упишување хипотека од нареден ред	400,00 мкд
10.4.4	Изјава за ослободување на хипотека и залог	400,00 мкд

10.4.5.	Провизија за обработка на кредитно барање за промена на кредитни услови (каматни стапки) за станбени кредити по барање на странката (пред спроведување на одобреното барање)	5 % од кредитна изложеност
11.	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА	
11.1	ПРОВИЗИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ	
11.1.1	Провизија за обработка на кредитно барање	без надомест освен за клиенти одбиени 2 пати во последните 12 месеци -500 мкд.
11.1.2	Провизија за обработка на барање за банкарска гаранција	без надомест освен за клиенти одбиени 2 пати во последните 12 месеци -500 мкд.
11.1.3	Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за обртни средства до 1 година	1% еднакратно при одобрување на кредитот
11.1.4	Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за обртни средства над 1 година	1,25 % еднакратно при одобрување на кредитот
11.1.5	Провизија за водење кредитно досие за одобрен кредит за набавка на основни средства (рок подолг од 1 година)	1,25% еднакратно при одобрување
11.1.6	Провизија за водење на кредитно досие за одобрен револвинг кредит-лимит за обртни средства акредитиви и гаранции	0,125 % месечно, однапред за целиот рок и износ на одобриениот лимит
11.1.7	Провизија за предвременно раскинување на револвинг кредит-лимит за обртни средства акредитиви и гаранции (со цел префрлање во друга банка)	1% еднакратно сметано на искористениот износ на лимитот
11.1.8	Провизија за обработка и подготовка на нова анализа при пролонгирање на рок на отплата на кредит	1,25 % еднакратно при пролонгација
11.1.9	Провизија за обработка и подготовка на нова анализа при наредно пролонгирање или одобрување кредити, (рециклирани) повеќепати во текот на 1 година, по барање на Банката	без надомест
11.1.10	Провизија за обработка, подготовка на нова анализа и водење на кредитно досие при реструктурирање на кредити	1,25% еднакратно при реструктурирање

11.1.11	Провизија за обработка на кредитно барање за промена на обезбедување по барање на странката	0,5% од кредитната изложеност макс. 5.000 мкд
11.1.12	Провизија за администрирање на кредит со рок на отплата над 1 година	0,05% годишно на остатокот на долгот, макс. 12.000,00 мкд
11.2.	ПРОВИЗИЈА ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ	
11.2.1	Провизија за предвременно враќање на ануитетски кредити со рок на отплата над 1 година	3% на износот кој предвременно се отплатува
11.3.	ПИСМЕНА ОПОМЕНА	
11.3.1	Писмена опомена за задоцнето плаќање на доспеана обврска над 30 дена	300,00 мкд месечно
11.3.2	Писмена опомена за задоцнето плаќање на доспеана обврска над 60 дена	600,00 мкд месечно
12	МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ	
12.1.	МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ АМЕРИКАН ЕКСПРЕС	
12.1.1	Членарина за основна картичка	
12.1.1.1	AMEX green	1.500,00 мкд годишно
12.1.1.2	AMEX gold	2.500,00 мкд годишно
12.1.2	Членарина за прва/втора дополнителна картичка	
12.1.2.1	AMEX green	750,00 мкд годишно
12.1.2.2	AMEX gold	1.250,00 мкд годишно
12.1.3	Подигнување готовина од банкомати на Силк Роуд Банка АД Скопје	2% или мин. 100,00 мкд
12.1.4	Подигнување готовина од банкомати на други домашни банки	2% или мин. 100,00 мкд
12.1.5	Подигнување готовина од банкомати во странство	3% или мин. 150,00 мкд
12.1.6	Уплата на картичка	Без надоместок
12.1.7	Реиздавање на изгубена, украдена, оштетена картичка	500,00 мкд
12.1.8	Реиздавање на ПИН код	200,00 мкд

12.1.9	Членарината за основна и сите дополнителни картички за првата година и за секоја следна година за потрошени и отплатени средства во трговија од мин. мкд 100,000	Без надоместок
12.1.10	Потврда за финансиска состојба на AMEX картичка на барање на клиент	200,00мкд
12.1.11	Потврда за финансиска состојба на AMEX картичка (за вработени во СРБ)	Без надоместок
12.1.12	Потврда за затворена AMEX картичка	Без надоместок
12.1.13	Трошок за опомена за достасани, а ненаплатени обврски по кредитни картички до 29 дена	Без надоместок
12.1.14	Трошок за опомена за достасани, а ненаплатени обврски по кредитни картички над 30 дена	300,00 мкд
12.1.15	Трошок за достава на месечни извештаи за AMEX кредитни картички по пошта	30,00 МКД
13	МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ	
13.1.	МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ ВИЗА	
13.1.1	Членарина за основна картичка	Без надоместок
13.1.2	Подигнување на готовина од банкомати на Силк Роуд Банка Скопје	Без надоместок
13.1.3	Подигање готовина на банкомати на други банки во земјата	2% или минимум 120,00 мкд
13.1.4	Подигање готовина на банкомати на други банки во странство	2% + 120,00 мкд
13.1.5	Подигање готовина на шалтери на други банки во земјата	2% + 240,00 мкд
13.1.6	Подигање готовина на шалтери на други банки во странство	2% + 240,00 мкд
13.1.7	Реиздавање на изгубена,украдена, картичка+ПИН	500,00 мкд

13.1.8	Реиздавање на оштетена картичка	Без надоместок
13.1.9	Реиздавање на ПИН код	200,00 мкд
14.	ДЕПОЗИТНИ РАБОТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	
14.1.	ШТЕДНИ ВЛОГОВИ	
14.1.1	Замена за изгубена штедна книшка	50,00 мкд
14.1.2	Прво повлекување на средства од Отворено штедење во тековниот месец	Без надомест
14.1.3	Секое наредно повлекување на средства од Отворено штедење во тековниот месец	МКД 150,00 по трансакција
15.	ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
15.1	Купување државни записи и обврзници за правни и физички лица	0,1% по склучен договор еднократно мин. 150,00 мкд
15.2	Купување на други хартии од вредност за правни и физички лица	0,1% мин. 150,00 мкд
16.	ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ	
16.1.	ИЗНАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ РЕЗИДЕНТИ	
16.1.1	мал со димензии 7,80x25,50x61,10*	1000,00 мкд годишно + ДДВ
16.1.2	среден со димензии 13,10x25,50x61,10*	1200,00 мкд годишно + ДДВ
16.1.3	голем со димензии 26,50x25,50x61,10*	1800,00 мкд годишно + ДДВ
16.2.	ИЗНАЈМУВАЊЕ СЕФОВИ НЕРЕЗИДЕНТИ	
16.2.1	мал со димензии 7,80x25,50x61,10*	1800,00 мкд годишно + ДДВ
16.2.2.	среден со димензии 13,10x25,50x61,10*	3000,00 мкд годишно + ДДВ
16.2.3.	голем со димензии 26,50x25,50x61,10*	4300,00 мкд годишно + ДДВ
Клиентите (физички и правни лица) кои примаат плата преку Силк Роуд Банка АД Скопје имаат 50% попуст на надоместок за изнајмување сеф.		
17	ДРУГИ УСЛУГИ	
17.1.	Обработка на документација за регистрирање на кредитни работи во НБРМ	6000,00 мкд + ДДВ годишно (однапред)
17.1.1	Услуга за пополнување на НД обрасци за кои клиентот сам ќе врши известување према НБРМ	За прво регистрирање на кредитна пријава 3.000,00 мкд + ДДВ За секоја промена 1.500,00 мкд + ДДВ
17.2	Измени и реализација по регистрирани кредитни работи	1.500,00 мкд по образец + ДДВ годишно (однапред)
17.3	Блокирање средства за отворање акредитиви и издавање гаранции	без надомест

17.4	Издавање кумулативен испис од годишниот промет	50,00 мкд по стр.
17.5	Издавање на други потврди по барање на клиент	200,00 мкд по потврда + ддв
17.6	Покренување постапка за наплата по судски пат	стварни трошоци
17.7	Извршување судски и други извршни решенија	
17.7.1	за износи до 100.000,00 мкд	1.000,00 мкд
17.7.2	за износи до 100.001,00 мкд до 500.000,00 мкд	1.500,00 мкд
17.7.3	за износи над 500.001,00 мкд	2.000,00 мкд
17.8	Промена на брава за сеф	100,00 ЕУР + ДДВ во ден. противвредност по среден курс + стварни трошоци за промената
17.9	Фотокопирање документи и други работи над 10 листа	мин.50,00 мкд или 2,50 мкд по лист
17.10	Трошок поврзан со извршена процена на недвижен имот*	Доколку станува збор за субвенциониран станбен кредит и Банката има внатрешен проценител, проценката на имот не смее да биде поголема од МКД 2.000,00
17.11	Издавање на тековна состојба од Централен регистар	256,00 МКД**
17.12	Размена на податоци со Министерството за труд и социјална политика за физички лица корисници на правата од социјална и детска заштита	3.000,00 МКД + ДДВ за секое поединечно барање (фајл)
<p>* Процената на недвижниот и подвижен имот кое служи како кредитно обезбедување се врши од страна на надворешен овластен проценител, а цената на извршената процена е изразена со вклучен ДДВ</p> <p>**217,00 МКД + ДДВ 39,00 МКД</p>		
18.	ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ	
18.1	За исплата во готово на износи над 10.000,00 ЕУР или денарска противвредност, задолжителна е претходна најава на исплатата од минимум 1 ден. Најавата не важи за исплата на орочените депозити на денот на достасување.	

18.2	Банката може да наплати од комитентите дополнителен износ на провизија за разгледување на барање за кредит за извршени консултации, анализи, експертизи, процени и реални трошоци, сврзани со кредитниот аранжман и оценката на обезбедување.
18.3	За услугите кои Банката ги врши за странските кореспонденти, надоместоците се пресметуваат во девизи според важечката тарифа на услугите на странските кореспонденти.
18.4	Надлежноста за регулирањето на тарифата на надоместоци за услугите кои ги врши Силк Роуд Банка АД Скопје, Надзорниот одбор ја делегира на Управниот одбор на Банката.
18.5	Оваа тарифа стапува во сила на 18.12.2018 година. Со стапувањето во сила на оваа тарифа престанува да важи тарифата донесена на 01.12.2018 година.

Управен одбор на Силк Роуд Банка АД
Скопје